

*M. Мицевска и Б. Подолешов*

### ИЗДВОЈУВАЊЕ НА КОЛХИЦИН ОД СЕМЕТО НА *COLCHICUM SOBOLIFERUM* (=MERENDERNA SOBOLIFERA) STEF

На подрачјето на Македонија се распространети повеќе видови од родот *Colchicum*. Едни од нив се распространети низ целото нејзино подрачје а други, пак, се срнуваат само на одредени места. Еден од поредките видови е *Colchicum soboliferum* (= *Merendera sobolifera*) Stef кој се сртнува само по некои низински ливади во Македонија.

До сега со испитувањето на алкалоидите од *Colchicum soboliferum* (= *Merendera sobolifera*) Stef. се занимавале Albo (1), Šantavy 2), Potešilova со сораб. (3) и др. Тие од разните делови на *Colchicum soboliferum* (семе, луковици, лист и цвет), имаат изолирано колхицин као главен составен дел.

Целта на нашите сегашни испитувања беше изолирање на колхицинот од семето на *Colchicum soboliferum* (= *Merendera sobolifera*) Stef. како и утврдување на евентуалното присуство на други алкалоиди

Употребленото семе беше собрано од ливадите во близината на с. Петровец (Скопје) во 1966 година.

Од повеќето методи, кои постојат за изолирање на колхицин (2, 4, 5, 6), за изолирањето на колхицинот од семето на *Colchicum soboliferum* (= *Merendera sobolifera*) Stef. ја користевме методата на Borkowski и соработниците со извесна измена. А за пречистување на сировиот алкалоид методата на Šantavy

Семето исушено на собна температура прво беше фино сомелено а потоа обезмаслено во Soxhlet-апарат со помош на петролетер (Т. V. 40—60°). Добиено беше околу 10,16% уље.

За изолирање на колхицинот обезмасленото семе потоа беше екстрагирано во Soxhlet-апарат со бензол. После одпарувањето на бензолот во вакуум кон остатокот беше додаден петролетер а издвоениот талог филтриран и миен со петролетер. Беше добиен сиров продукт во принос од околу 0,70% во вид на слабо жолт прав со Т. Т. 140—145°.

Пречистувањето на сировиот алкалоид, кој што воглавно представува колхицин, беше вршено хроматографски на  $\text{Al}_2\text{O}_3$  по Šantavy (види експериментален дел).

После оваквото издвојување, пречистување и прекристализирање од етилацетат-етер беше добиено околу 0,45% чист колхицин во вид на бледо жолти игличасти кристали со Т. Т. 156—158°.

Дека изолираната супстанца од семето на *Colchicum soboliferum*, (= *Merendrea sobolifera*) Stef. е колхицин беше утврдено со мешана точка на топење како и со боените реакции по Zeissel (7).

Изолирањето и утврдувањето на другите алкалоиди ни беше невозможно поради недостиг на материјал.

### ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

100 г на собна температура сушено и фино сомелено семе се екстрагира во Soxhlet-апарат со петролетер (Т. В. 40—60°) за време од 40 саати.

Етерниот екстракт се мие 3 пати со по 50 ml вода, како би се одстранил евентуално растворениот колхицин. После сушење со  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  петролетерот се оддестилирува на водена бања. Се добива 10,16 грама (10,16%) жолто-кафеаво обоеено уље.

Обезмасленото семе понатака се екстрагира со бензол во Soxhlet-апарат во продолжение од 50 саати. Бензолот се испарува во вакуум а остатокот се третира со вишок од петролетер. Се издвојува бледо жолта кристална супстанца, која се филтрира, мие со петролетер, суши и вага. Се доби 0,70 г (0,70%) сиров колхицин со Т. Т. 140—145°.

Пречистувањето беше вршено хроматографски. 0,70 г сиров колхицин се растворува во 50 ml. апс. бензол па се пропушта низ колона направена од 15 g  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (Merck по Brockmann). По тоа колоната сеeluira со 50 ml апс. бензол, 50 ml бензол-етер (1 : 1), 50 ml етер, 400 ml хлофором и 100 ml хлороформ-метанол (90 : 10). Од хлороформниот eluat се одстранува хлороформот а сувиот остаток се прекристализира од етилацетат-етер. Се добиваат бледо-жолти игличести кристали околу 0,45 g (0,45%) со Т. Т. 156—158° (Лит. 154—156°).

Добиената супстанца смешана со аутентичен колхицин не даде промена на точката на топење.

За идентификација на колхицинот беа направени и следниве боени реации по Zeissel:

1. Кога на раствор од колхицин му се додадат неколку капки од  $\text{HCl}$  истиот се обояува жолто.

2. Неколку кристалчиња од колхицин растворени во конц.  $\text{HNO}_3$  даваат раствор со темно-виолетова боја, која со стоење поминува в жолта.

3. Неколку mg колхицин се растворуваат во неколку ml вода, се закисува со  $\text{HCl}$  и се затоплува на водена бања околу 30 минути. После оладувањето на жолто обоениот раствор му се додаваат неколку капки раствор на  $\text{FeCl}_3$  при тоа растворот се обояува маслинесто-зелено.

## ISOLIERUNG VON COLCHICIN AUS DEM SAMEN VON COLCHICUM SOBOLIFERUM (=MERENDERÄ SOBOLIFERA) STEF

### Zusammenfassung

Es wurde die Isolierung von Colchicin aus dem Samen von *Colchicum soboliferum* (=Merendera sobolifera) Stef. durchgeführt. Als erstes wurden die Samen mit Petroläther (S. P. 40—60°) entfettet und nachher Colchicin mit Benzol im Soxhlet-Apparat extrahiert. Man bekommt 0,70% von rohem Colchicin. Nach der chromatografischen Reinigung über  $\text{Al}_2\text{O}_3$  bekommt man 0,45% reines Colchicin in Form hell-gelben Kristallen (Nadelchen) Schmelzpunkt 156—158°. Naturwissenschaftlich-mathematische Fakultät, Skopje.

### L I T E R A R U R A

1. Albo, Arch. Sci. phys. nat. (4) 12, 227 (1901).
2. Šantavy u. Coufalik, Coll. 16, 198—203 (1951) (C. A. 1952, 9264).
3. Potešilova, Bartošova u. Šantavy, Ann. pharm. franc. 12, 616 (1954) (C. A. 1955, 5594)
4. Lasurevskij, V. G., i Maslenikova, V. A., DAN, SSSR, 63, 449 (1948).
5. Avramova B., Ivanov V., Tr. Nauchnoizsled. Inst. Farm., 3, 75—81 (1961).
6. Borkowski, B., Kowalewski Z., Lutomski J., Biul. Inst. Roślin Leczniczych 4, 177—85 (1958)
7. Zeissel, S. Monatsh. 7, 557 (1886).
8. Micevska M., Podolešov B., Arhiv za farmaciju (Beograd) 31 (1968).